

**БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА ЛИПКОВО ЗА ПОДГОТОВКА  
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА**

Врз основа на член 27 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.61/04 и 96/04) и член 40 од Статутот на Општина Липково („Службен гласник на Липково,, бр. 1/06/), Советот на Општина Липково на седницата број 24 одржана на \_\_30.12.2019 година донесе:

## БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА ЛИПКОВО ЗА ПОДГОТОВКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА

### Член 1

Со овој Буџетски календар за подготовка на Буџетот на Општина Липково за 2021 година се утврдуваат роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот.

### Член 2

Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2021 година се утврдени во следната табела:

Датум/рок	Буџетски активности-одговорности
Декември 2019	Советот на Општината го донесува буџетски календар
Април 2020	Министерот за финансии доставува до Владата на РМ фискална стратегија на РМ за наредните три години
Април 2020	Советот на Општина разгледува развојниот документ за 2021 година
Април-мај 2020	Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за потребните средства до општинските буџетски корисници
Јуни 2020	Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлог пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции
Јули - август 2020	Одделение за финансиски прашања врши преговарање и анализирање на доставените предлог пресметките и ги одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог буџетот за 2021
30 септември 2020	Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог буџетот за 2021
Септември - Октомври 2020	Разгледувања на нови барања и предлози по кои одлучува и дава насоки Градоначалникот
Октомври 2020	Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог - буџетот за 2021 г. подготвен од страна на секторот за финансии на општината
Ноември 2020	а. Предлог буџетот се доставува до Советот на општината б. се објавува содржината на предлог - буџетот и се дава достапност на јавноста в. се одржуваат јавни расправи
Ноември-декември 2020	Во советот и тела на советот се разгледува конечен Предлог-буџет
Декември 2020	Се води расправа во телата на Советот на општината
До 31 декември 2020	Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за 2021 година.

### Член 3

Буџетски календар за подготовка на Буџетот на Општина Липково за 2020 година се применува со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Липков,, .

Бр. \_\_\_\_\_  
Од \_\_\_\_ .2019 година

Совет на Општина Липково  
Претседател

\_\_\_\_\_  
Лејла Исени

KALENDARI BUXHETOR I KOMUNËS SË LIKOVËS PËR PËRGATITJEN E  
BUXHETIT TË KOMUNËS PËR VITIN 2017

Në bazë të nenit 27 të Ligjit për financimin e njësive të vetëadministrimit lokal („Gazeta zyrtare e RM” nr.61/04 dhe 96/04) dhe neni 40 të Statutit të Komunës së Likovës ( “Fletorja

zyrtare” nr. 1/06/), Këshilli i Komunës së Likovës në mbledhjen e 24 të mbajtur më 30.12.2019 sjelli:

## KALENDARIN BUXHETOR TË KOMUNËS SË LIKOVËS PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË KOMUNËS PËR VITIN 2021

### Neni 1

Me këtë kalendar buxhetor për përgatitjen e buxhetit të Komunës së Likovës për vitin 2021 përcaktohen afatet dhe bartësit e aktiviteteve për përgatitjen e buxhetit.

### Neni 2

Afatet dhe bartësit e aktiviteteve për përgatitjen e buxhetit për vitin 2021 janë përcaktuar në tabelën vijuese:

Data/afati	Aktivitetet Buxhetore – përgjegjësitë
Dhjetori 2019	Këshilli i komunës sjell kalendarin buxhetor
Prill 2020	Ministri për financa dorëzon deri te Qeveria e RM strategjinë fiskale të RM për periudhën tre vjeçare vijuese
Prill 2020	Këshilli i komunës e shqyrton dokumentin zhvillimor për vitin 2021
Prill-maj 2020	Kryetari përgatitë qarkore komunale të buxhetit me arsyetim për mjetet e nevojshme deri te shfrytëzuesit komunal të buxhetit
Qershor 2020	Shfrytëzuesit të buxhetit komunal i dorëzojnë propozim llogaritë për vitin e ardhëshëm me arsyetim për lartësinë e vlerave sipas pozicioneve
Qershor - Gusht 2020	Seksioni për çështje financiare bënë negociata dhe analiza të propozim llogarive të dorëzuar dhe i përcakton prioritetet dhe dispozitat për propozim buxhetin e ri të vitit 2021
30 shtatori 2020	Ministri për financa dorëzon qarkoren buxhetore me kahje për përgatitjen e propozim buxhetin për vitin 2021
shtator - tetor 2020	Shqyrtimi i kërkesave dhe propozimeve të reja për të cilat Kryetari vendos dhe jep kahje.
Tetori 2020	Kryetari e shqyrton dhe lejon Propozim – buxhetin për 2021 ,i përgatitur nga ana e seksioni për çështje financiare
Nëntori 2020	a. Propozim buxheti i dorëzohet Këshillit Komunal b. Shpallet përmbajtja e propozim buxhetit dhe mundësohet qasje publike c. mbahen debate publike
Nëntor-dhjetor 2020	Në këshill dhe trupat e këshillit shqyrtohet propozim buxheti përfundimtar
Dhjetor 2020	Zhvillohen debate në trupat e këshillit të komunës
Deri më 31 dhjetor 2020	Seancë e Këshillit të Komunës për miratimin e buxhetit për vitin 2021.

### Neni 3

Kalendari buxhetor për përgatitjen e buxhetit për vitin 2021 zbatohet nga dita e miratimit dhe shpallet në „ Flet. zyrtare të komunës së Likovës “.

Nr. \_\_\_\_\_  
më 30.12.2019

Këshilli i Komunës së Likovës  
Kryetar

Lejla Iseni

